



За потребите на проектот „Граѓаните на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), а врз основа на Договорот за грант, Центарот за управување со промени - ЦУП испраќа:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 02/2016
за набавка на услуги – ангажирање на
ЕКСПЕРТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРОЕКТОТ „ГРАЃАНИТЕ НА ПРВО МЕСТО“

1. Центарот за управување со промени - ЦУП во рамките на проектот „Граѓаните на прво место“ (финансиран од Сектор за централно финансирање и склучување на договори на Министерството за финансии на Република Македонија, во рамките на Националната програма за помош при транзиција и институционална надградба 2011), има потреба од ангажирање на (1) експерт за теренски истражувања (анкета).

2. Опис на услугата:

а) Обука на анкетари;

б) Спроведување на теренско испитување;

в) Подготовка на анализа од спроведеното теренско испитување и подготовка на соодветни поднесоци, детектирана документација и извештај од истражувањето.

Подетален опис на услугите во проектната задача се наоѓа во ТоР кој е дел од овој повик.

3. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Услугата треба да се испорака меѓу месец февруари – април 2016 година. *ЦУП го задржува правото на измена на временската рамка за испораката на наранчаната услуга од страна на добавувачот во зависност од претходно реализираните активности кои се во рамките на овој проект.*

4. За набавката ќе се ангажира експерт со искуство и познавање на областите наведени во проектната задача. За реализација на оваа проектна задача, ЦУП во согласност со одредбите од договорот за проектот, ќе спроведе повик за доставување

на понуди.

5. За таа цел, ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горе наведена покана во рок од 10 дена од денот на нејзиното објавување. Понудата треба да содржи квалитативна и финансиска понуда.

Квалитативната понуда треба да се состои од:

- Кратка биографија (CV)
- Писмо за интерес
- Листа на референци
- Предлог методологија за работа со временска рамка

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:

Ставка	Опис на производ/услуга	Количина (број на денови)	Единечна цена во нето износ	Вкупна цена во нето износ
1.	Обука на анкетари			
2.	Спроведување на теренско испитување			
3.	Подготовка на анализа од спроведеното теренско испитување			

6. Изборот на експертите ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.

7. Услови и начин на плаќање

Плаќање: 50% по потпишување на договорот и 50% во рок од 30 дена по завршувањето на мисијата.

8. Набавката е неделива.

9. Начин на доставување на понудите

Понудата се доставуваат во писмена форма. Во понудата потребно е финансиската понуда да биде издвоена во посебен плик и да биде означена. Понудата се доставува во еден затворен плик (во кој ќе биде содржана издвоената финансиска понуда) на кој во долниот лев агол треба да стои ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот на повикот (02/2016) на кој се однесува понудата. Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на проектот: Центар за управување со промени, Партизански одреди бб, Скопје, пошта 1020 Скопје, п.фах 57 (канцелариите се во Институт за социолошки и политичко-правни истражувања). Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот – понудувачот.

Доставувањето на понудите се врши по пошта.

Краен рок на доставување на понудите е до **01.02.2016 до 16:00 часот**.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат на писмено, на е-маил адреса на ЦУП, info@cup.org.mk, најдоцна до 28.01.2016 година.

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена.